



Република Македонија
Државна комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен

бр. 0502 - 312
од 01.03.2017 год.
ул.Кеј Димитар Влахов бр.4
Скопје

ПРАВИЛНИК ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС

Скопје, март 2017 година

Согласно член 7 стан 1 алинеа 6 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/09, 20/11, 188/13 и 192/15), а во врска со член 4 и член 21 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11 и 145/15), претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС

член 1

Цел за вршење на попис

Пописот се врши со цел да се утврди фактичката состојба на средствата и обврските на Државната комисија.

Пописот на средствата и обврските вклучува:

- утврдување на фактичката состојба на средствата и обврските;
- утврдување на отстапувањето во број (количество) и вредносно меѓу сметководствената со фактичката состојба;
- детална анализа за причините за утврденото отстапување;
- предлагање на постапки за усогласување на сметководствената со фактичката состојба и
- усогласување на сметководствената со фактичката состојба.

член 2

Законска и подзаконска регулатива согласно која се врши попис

Пописот се врши согласно следната законска и подзаконска регулатива:

- Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11 и 145/15);
- Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16);
- Закон за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 51/12, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/2016);
- Правилник за сметководство на буџет и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03, 62/06, 08/09) и
- Правилник за начинот за вршење попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со редовниот годишен попис („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2011).

член 3

Видови попис